



УСЛОВИ ЗА РАБОТА

Ментор за трансформација на ученички и младински бизнис иницијативи во мали и средни претпријатија

За проектот

Балкански млади: Поврзување на едукацијата, способностите и партнерскиот потенцијал во регионалните практики за вработување е меѓународен проект кој се спроведува во Белгија, Црна Гора, Турција Босна и Херцеговина, Албанија, Србија и Северна Македонија. Главната цел на проектот е да придонесе за младински претприемачки можности и да ги зајакне перспективите за вработување на младите од Западен Балкан. Проектот започна да се имплементира во март 2020 година, а ќе трае до февруари 2023 година.

За ангажманот

Работните задачи на Менторот опфаќаат:

1. Креирање на процесот за избор на младински и ученички бизнис иницијативи за учество во програма за трансформација и раст;
2. Поддршка на растот и трансформацијата на избраните иницијативи во мали и средни претпријатија;
3. Придонес во креирањето на пакет алатки за трансформација на регионално ниво

Менторот ќе биде ангажиран за 40 работни дена во период од 7 месеци (август 2022 – февруари 2023 година), од кои 7 дена за активност бр. 1, 26 дена за активност бр. 2 и 7 дена на активност бр.3.

Очекувани резултати

Се очекува консултантот да ги исполни следните задачи:

- Да подготви процес за избор на младински и ученички бизнис иницијативи за учество во програма за трансформација и раст;
- Да обезбеди поддршка во трансформацијата на избраните иницијативи во мали и средни претпријатија;
- Да учествува во подготовката на пакет алатки за трансформација на регионално ниво;
- Подготовка на извештај за реализацијата на задачите.



Потребни квалификации

- Соодветно високо образование во областа на економија, право или други општествени науки;
- Минимум 3 години соодветно работно искуство во активности поврзани со претприемништво, менторство и трансформација на бизниси или друга релевантна област;
- Претприемачки став и пристапен за соработка;
- Искуство во работење со млади луѓе од различно потекло;
- Напредно ниво на пишан и говорен англиски јазик

Начин на аплицирање

Сите заинтересирани правни или физички лица потребно е да достават документи до **24.06.2022 година**, на applications@nms.org.mk, со наслов **„Апликација за ментор – BY LEAP – назив/име и презиме“**. Во апликацијата потребно е да се содржани следните документи:

- Биографија на апликантот;
- Предлог методологија за реализација ангажманот (Анекс 1);
- Финансиска понуда (Анекс 2);
- Изјава за ексклузивност и достапност (Анекс 3);
- Изјава за непостоење на услови за исклучување на добавувач за извршување на услуги за проектот (Анекс 4, доколку аплицира правно лице).